

Бројот на невработени во Македонија, според податоците од Агенцијата за вработување, на крајот на 2007 година достигна 357.166 лица. На тој начин земјава и натаму е лидер со највисока стапка на невработеност (35,8 проценти) во споредба со земјите во регионот и пошироко. За жал, и понатаму најголем процент од лицата без работа, дури 57.000 од нив се млади на возраст меѓу 25 и 29 години.

Како една од главните причини за високата невработеност отсекогаш се наведуваат недостигот од странски директни инвестиции, кои единствено можат да отворат нови работни места. Според статистичките податоци, до крајот на октомври 2007 година се регистрирани 168 милиони евра директни инвестиции.

Песимистички се и странските предвидувања, како онаа на Виенскиот економски институт, која деновиве беше објавена. Според последните прогнози на оваа реномирана институција, следните две години Македонија ќе остане

рекордер според невработеноста во Европа.



Пишува: Арсен КОЛЕВСКИ

И покрај оптимистичките прогнози на Владата, Македонија никако да излезе од волшебниот круг на високата невработеност. А што сè не беше пробано. Имавме воведување на намалени даночни оптоварувања, користење на мерките на активните политики на вработување, агресивни кампањи во медиумите за привлекување инвеститори, како и рекламирање на земјава во странскиот печат.

Сепак, во минатата година Македонија и натаму има највисока стапка на невработеност (35,8 проценти) во споредба со земјите во регионот и пошироко. Веќе е неинтересно да се тркаме со Србија, БиХ и Црна Гора. За споредба, во Србија невработеноста изнесува 22 отсто; во Албанија 13,9; во Црна Гора 30, додека во БиХ 31 отсто од населението не работи, што е многу, но сепак помалку во споредба со Македонија.

Доколку е за некаква утеха, мораме да спомнеме дека сме малку подолу од

СÈ ПОГОЛЕМИОТ БРОЈ РАБОТО РАК РАНА НА МАКЕДОНСКАТА



ИНФЛА ДА ЈА "Р НЕВРА

рекордно забележаната стапка на невработеност во земјава, која беше регистрирана во 2005 година и изнесуваше 37,3 проценти.

БРОЈКИ

Засега по ова прашање Македонија се соочува со фрапантни бројки. Според податоците од Агенцијата за вработување, на крајот на 2007 година бројот на невработени достигна 357.166 лица. За волја на вистината, бројката е намалена за нешто помалку од 30.000 во споредба со 2006 година, но тоа не е

фактот што нема ниту минимално забележително заживување на македонската економија.

Наспроти ваквата состојба, земјава е под силен наплив на сè повисока ин-

СТРУКТУРА ЗА ОТПАД

Доколку некои работи во земјава не се менуваат на подобро, тоа е случајот со структурата на невработените лица. Како и во поранешните години, сè уште во Македонија структурата на невработените е крајно неповолна и неприфатлива. Бројките од Агенцијата покажуваат дека најголем број од нив се неквалификувани лица, а во вкупната бројка ги има 172.683. Ваквата состојба не може да помине незабележано кај стопанските субјекти. За дел од странските компании, на пример, тоа претставува сериозен проблем при нивните евентуални планови за проширување на сопствениот бизнис на македонска почва.

резултат на порастот на вработеноста. Според одредени експерти, намалувањето се должи на фактот дека Агенцијата веќе неколку години ги селектира невработените лица кои се пријавуваат само поради сини картони од оние кои активно бараат работа. Според тој начин на евиденција, околу 80 отсто од невработените се изјасниле дека активно бараат работа. За жал, и понатаму најголем процент од лицата без работа, дури 57.000 од нив се млади на возраст меѓу 25 и 29 години.

Но, старите велат дека несреќата никогаш не оди сама. Едноставно боли фактот што алармантната ситуација со високата стапка на невработеност најверојатно ќе продолжи и во наредниот период. Како главен виновник за тоа е

флација, која како да нема начин да се контролира. Како резултат на тоа, компаниите кратат на сите можни начини за да се справат со сè повисоките цени на енергенсите. И сосема нормално, во вакви услови на стопанисување, на отворање нови работни места речиси и никој не помислува.

Како една од главните причини за високата невработеност отсекогаш се наведуваат недостигот од странски директни инвестиции, кои единствено можат да отворат нови работни места. Според статистичките податоци, до крајот на октомври 2007 година се регистрирани 168 милиони евра директни инвестиции.

Најмногу директни инвестиции од странство влегле во 2004 и во 2006

СПОСОБНИ ЛИЦА НА УЛИЦА И ПОНАТАМУ СЕ РЕАЛНОСТ

ЦИЈАТА ПОЧНА АЗГОРУВА" И БОТЕНОСТА

година: 260,7 и 344,8 милиони евра. Неодамна, премиерот Никола Груевски изјави дека само во првите два месеца имало 90 милиони евра странски директни инвестиции. Останува неизвесно дали трендот ќе продолжи и како тој ќе влијае врз порастот на вработеноста.

ПРОГНОЗИ

Токму затоа, како капак на сè, дојде најавата од Виенскиот економски институт, која деновиве беше објавена. Според последните прогнози на оваа реформирана институција, во која меѓу другото, активно предвидува и синот на поранешниот претседател, Киро Глигоров, во наредните две години Македонија ќе остане рекордер според невработеноста во Европа. Невработеноста ќе се намалува многу бавно, најмногу за по еден процент во наредните две години.

Според ова предвидување, и во 2010 година, кога Македонија ќе има пораст од шест проценти, таа ќе биде земја со

најголем број луѓе без работа. Стапката ќе изнесува 33 проценти. Годинава не треба да се очекува позначајно раздвижување на деловниот амбиент во Македонија.

Според прогнозите на Институтот од Виена, се очекува тоа да се случи дури в година, кога во целиот регион на ЈИЕ се предвидува побрз пораст на економиите.

За споредба, Албанија и Црна Гора годинава ќе имаат поголем економски пораст од Македонија и помала невработеност. Албанската економија ќе се зголемува со 5,8 проценти, а невработеноста ќе изнесува 13 проценти. Црна Гора со невработеност од 30 проценти ќе има 6 проценти раст на ДБП. Тоа, според стручњациите, и во наредните години ќе биде клучен проблем на македонската економија.

"Нема назнаки дека има подобрување кога станува збор било за вработувањето или за невработеноста, така што тоа и натаму е најголем проблем во Македонија", вели Владимир Глигоров, професор на оваа реформирана институција.

Според него, kalkulациите во овој из-

ДЕФИЦИТОТ СЕ ПОГОЛЕМ ПРОБЛЕМ

Дефицитот на државава во надворешно-трговската размена во јануари годинава е зголемен за околу 45 отсто во споредба со истиот месец лани, објави Државниот завод за статистика. Вкупната размена со странство е зголемена за 32,3 отсто. Според податоците од Заводот за статистика, Македонија во јануари остварила извоз од повеќе од 268 милиони долари, а увоз од 451 милион долари.

Зголемениот увоз на сирова нафта, електрична енергија и моторни возила се производите поради кои е зголемен дефицитот. Македонија најмногу извезува фероникел, производи од железо и од челик, облека, тутун и вино.

вештај се направени без да се има предвид можноста од зачленување на Македонија во НАТО, но и да се случи тоа, ефектите би се почувствувале најрано во 2010 година. Експертите од Институтот во Виена препорачуваат Македонија да спроведе силни структурни реформи во здравството, пензискиот систем и во образованието, за да ги постигне стандардите кои ги бара ЕУ од земјите што се претенденти за членство.

Како и да е, веќе се приближува средината од мандатот на оваа Влада, а проекциите се некаде околу 280 милиони евра странски инвестиции годишно и за четири отсто пораст на вработеноста. Меѓу другото, проекции се дека порастот на БДП ќе се движи од 3,5 до 4 проценти.

Сепак, според експертите, стапката на вработеност не може да се зголеми за четири отсто ако имаме стапка на раст од четири проценти. Нам ни е потребна стапка на раст најмалку од 6 отсто, можеби и 6,5 за да дојдеме до 4 проценти. Тоа може да го потврдат елементарните економски пресметки. Но, сè тоа ќе зависи од многу други услови. А во меѓувреме нека преживее кој како знае и умее. Но, така нема да бидеме лични за во европското семејство. Освен ако не се најде некоја земја спонзор, па посака да нè издржува. Засега тоа го нема ниту во филмовите. А каква ни е реалноста, тоа сами си знаеме и си чувствуваме.

ИСПРАТИ СМС  **КУПИ ГО ВИСТИНСКИОТ ПОДАРОК**

1. На 075 14 14 42 испрати СМС со содржина*: **POD 075XXXXXX** каде што XXXXXX е бројот на твојата сакана личност.
2. Таа ќе добие анонимна порака со прашање - што би сакала да добие за подарок.
3. Почекај го нејзиниот одговор, а потоа „изненади“ ја со вистинскиот подарок!

СМС ПОДАРОК услугата чини 20 ДЕН. + 18% ДДВ
*со празно место, како во примерот

ИСПРАТИ СМС НА
075 14 14 42
20 ДЕН. + 18% ДДВ

СОНОВНИК

За толкување на твојот сон испрати СМС порака со следната содржина: **SON** помн
Толкувањето го добиваш веднаш.
*со празно место како во примерот